

_____: , . 14-1/8, 1000
6983120, 4080014546756, : _____ - :

/	
/	
/	
-	
/	
/	

I.

1

,
(-).

K

2

)
)
)
)
)
)
)

, : , () ;
; ;
, ; ;
, , ;

3

)
)
)
)
)
)
)

: , ;
, ; ;
, ; ;

4

, ().

5

)
)
)

: (:); ()
) ; () ;

)

II.

6


Ñ

Ñ

.1

7

- o
- o
- o
- o
- o
- o



III.

8

.111/2009).

(

9

, 30 , 30 31 (:).

15 31

, 31 , 30 , 30 31 .

: - ; / ; / ;

; (: ,) ; - ; ;

; ;

10

IV.

11

12

_____ % +

16,

2

e -

= _____ %

9

_____ % +

15

$\text{ПУ} = [\text{ВП}(t) - \text{ВП}(\text{max}) - \text{ЗУС}(\text{max}-t) + \text{ЗИС}(\text{max}-t)] \times \% \text{ПУ}$ <p>Провизија на успех – ПУ Нето вредност на портфолио (крај на период) - ВП(t) Највисока пресметана нето-вредност на портфолиото – ВП(max) Збир на уплатени средства во периодот од ВП(max) до ВП(t) = ЗУС Збир на исплатени средства во периодот од ВП(max) до ВП(t) = ЗИС</p>
--

_____ %

$\times \frac{1}{365}$,

13

v.

14

7()

7()

30

7()

12

15

16

17

/ / :
:
/ :
:
:

:

.		

, / /

, _____
_____ ,

- / -

;

-

.

_____ ,

:

:

, // // _____